

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА МНЗА
(за периодот декември 2017-декември 2018 г.)

21-23.03.2018 † учество на членови на МНЗА на осмиот проектен состанок и на конференцијата во рамките на проектот: „Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство“ во Лимасол, Кипар.

14-15.04.2018 † учество на проф. д-р Владимир Трајковски на Риатач конференцијата што се одржа во Ајндховен, Холандија.

22.05.2018 † претседателот на МНЗА дискусант на трибината: „Културолошка инклузија на лицата со инвалидност во Република Македонија“, Чифте Амам, Скопје. М-р Розалија Бошковски и м-р Ивана Василевска Петровска учесници во проектот „Уметност за сите“ во соработка со Националната галерија на Македонија.

23.05.2018 † претседателот на МНЗА предавач на Вебинар преку Јутјуб за колегите од Универзитетот во Кандахар, Индија на тема: „Етиологија и патогенеза на аутистичен спектар на нарушувања.

04-06.07.2018 † учество на членови на МНЗА на последниот деветти проектен состанок во рамките на проектот: „Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство“ во Загреб, Хрватска.

26-29.09.2018 † претседателот на МНЗА член на научен одбор, поканет предавач, панелист и модератор на интернационалната научна конференција: „Фокус на аутизмот“, Краков, Полска.

02.10.2018 † членови на МНЗА учесници во проектот Водич за музејска програма за деца/лица со аутизам и нивни семејства во Музејот на македонската борба (автори: д-р Јасмина Трошанска, Ана Шикалеска, коунсултант проф. д-р Владимир Трајковски).

1-2.11.2018 † претседателот на МНЗА поканет предавач, и модератор на 8-от интердисциплинарен научно-практичен конгрес со меѓународно учество: „Детска церебрална парализа и други нарушувања во движењето“, Москва, Русија.

10-12.12.2018 –учество на претседателот на МНЗА на првиот проектен состанок во рамките на проектот „Холистички пристап на планирање за лица со аутизам“, Патрас, Грција.

Од декември 2018-декември 2018 година објавени 1 нова е-книга за аутизмот:

1. Weerkamp Bartolomeus P, Peter S, Srivastava A, Fitzgerald M, Marazziti D, Poletaev A, **Trajkovski V**. Autism: is there a place for ReAttach therapy? A promotion of natural self-healing through emotions rewiring. Ebook Edition, Giovanni Fioriti Editore, 2018.

Учество на семинари и конгреси во земјата и странство:

1. Preece D, Stošić J, Theodorou E, Troshanska J, Mavrou K, Symeou L, Frey Škrinjar J, **Trajkovski V**. Impact of Parent Education on Families in South-East Europe. INSAR 2018 Annual Meeting. Rotterdam, 9-12 May 2018.
<https://insar.confex.com/insar/2018/webprogram/Paper26189.html>
2. **Trajkovski V**. Health issues and health care in autism spectrum disorders. Book of Abstracts International Scientific Conference: „Focus on Autism“. Krakow, 27-29 September 2018; 128-129.
3. **Trajkovski V**. Association between cerebral palsy and autism spectrum disorders. Book of Abstracts VIII interdisciplinary scientific practical congress with international participation: „Cerebral palsy and other developmental disorders“. Moscow, 1-2 November 2018; 132-133

Претседател на МНЗА,
Проф. д-р Владимир Трајковски